



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА

"Služben Vesnik N.R.R"
administracija

2

Skopje
Marsala Tita

"СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка бр. 10-313-004 — Поштарина платена во готово.

Сабота, 15 март 1947

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. III

Цена на овој број е 3.— дин. — Претплатата за прво полугодие изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.—. — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 22-619.

155.

На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби во прашањата од народното стопанство, по предлог на Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦИ

Член 1

Работниот народ во градот и селото за да би можел да ги вложи сите свои сили во остваруењето на општиот стопански план, нарочно планот на индустријализацијата и електрификацијата, потребно е земјоделците да го обработат своето земјиште и да со што поголемо производство на житарици допринесат на тоа да Владата ФНРЈ оствари правилна исхрана на народот и неговото обезбедуење со леб. Со тоа земјоделците непосредно ќе учествуваат во извршуењето на стопанскиот план, кој што содржи и план на унапредуење полдеделството како и план на снабдуење селото со индустриски производи.

Снабдуењето на народот со леб ќе се обезбеди со создавање на единствен државен житни фонд. Државниот житни фонд се образуе во прв ред со обвезен откуп на житарици од земјоделците врз основа на планот за откуп, кој што го утврдуе Владата ФНРЈ.

Член 2

Државните органи должни се на секој земјоделец унапред да му сосопштат колку житарици е обвезен да ги испорача на државата. Земјоделци врз основа на оваа обвеза ќе засејат потребни површини со житарици така да би можеле да ја извршат обвезната испорачка и покрај тоа да им остане достапно житарици за сопствена исхрана, за семе, за подмируење потребите на газдинството како и за слободно располагање.

Член 3

Бидејќи да количината која што земјоделците треба да ја испорачат на државата изнесуе само дел на жетвениот принос, тоа со останатиот дел на жетвениот принос можат земјоделците, кога ќе ја извршат својата обвеза слободно да располагаат било сами да го потрошат, било на друг да го продават. За да би им осигурила на земјоделците поволна продавачка на овој дел житарици без посредуење на шпекуланти, државата ќе се грижи да било преку државни трговски претпријатија, било преку кооперации организира купувачка и на овие вишкови на житарици како и на сите други земјоделски продукти. Земјоделците можат продавачката на своите вишкови да ја осигураат и на тој начин унапред непосредно или преку своите кооперации да склучат договори со државни трговски претпријатија за продавачка житарици. Претпријатијата можат врз основа на овие договори да им исплатуваат на земјоделците потребни предуми.

Државата, за да би им овозможила на земјоделците снабдуење со индустриски артикли, ќе го врши

откупот на обвезните испорачки на житарици по единствени откупни цени во целата држава. Единствените цени ќе ги одреди Владата ФНРЈ.

Член 4

Обвезно мораат да се дадат во државниот житни фонд: пшеница, рж, наполица, крупник, царевка, ечемч, и овес.

Во државниот житни фонд, покрај житариците кои што мораат обвезно да ги испорачуваат земјоделците, селските работни кооперации и државните полдеделски добра влегуваат и житарици кои што државата ги добива од ораниците на оние газдинства кои што тие ораници спрема обвезата не ги засејале, па народниот одбор ги издал под наем. Исто така во државниот житни фонд влегуваат и житарици кои што се дават за ушур било на мелници, било кај вршалици, круњачи и крупари, било да се даваат на машинско-тракторските станици или на станиците за чистење семе. Најпосле, во државниот житни фонд влегуваат и житарици кои што државата ги купува на слободно пазариште од вишковите со кои што земјоделците слободно располагаат.

Житородно и нежитородно подрачје

Член 5

Обвезните испорачки ќе бидат инакви во житородните но во нежитородните подрачја.

Во житородните подрачја се одредуе обвезата за испорачка спрема просечниот принос на земјиштето по хектар. Во нежитородните подрачја се проценуе за секое поедино газдинство колку има стварен вкупен допринос, колкави се потребите за издржуење на неговиот чељад и газдинството и колку е спрема тоа во состојба да ги испорача на државата.

Министрите на трговијата и снабдуењето на народните републики треба да одредат кои подрачја во народната република се сметаат житородни а кои нежитородни.

Член 6

Бидејќи да и во житородните подрачја не е приносот на житарици секаде еднаков, тоа министрите на трговијата и снабдуењето на народната република ќе ги разделат житородните подрачја на реони спрема просечниот принос, како би во секој реон можеле да ја одредат обвезата на испорачка спрема стварната економска сила на газдинството во реонот.

Кој и како одредуе план на откуп

Член 7

Обвезниот откуп има да се врши по унапред одреден план на откуп како би земјоделците точно ги знаеле своите обвези спрема државниот житни фонд. Најнапред се составуе општодржавниот план на откуп спрема вкупните потреби на народот.

Општодржавниот план го утврдуе Владата ФНРЈ. Во сепштодржавниот план на откуп Владата

ФНРЈ одредуе колку која народна република треба да даде житарици во државниот жигни фонд спрема својата економска сила.

Член 8

Кога владата на народната република го прими општодржавниот план на откуп, таа одма ќе одреди колку житарици треба да се откупи во секој округ и во секоја околија. Количината на обвезната испорачка која што мора да ја даде секој поедин округ и околија, владата на народната република ќе ја одреди спрема тоа да ли тој округ односно околија се навогја во житородно односно нежитородно подрачје и во каков реон на житородното подрачје.

Член 9

Секој околински извршни одбор штом ќе го прими планот на откуп од владата на народната република, составуе план на откуп за својата околија и го изнесуе на заседание на околинскиот народен одбор, за да го утврди околинскиот народен одбор со својата одлука.

Во околинскиот план на откуп треба да се одреди колку житарици е должно да испорачи секое село (место) векје спрема бројот на газдинствата и нивната економска сила. Околинскиот извршни одбор му испраќа на секој местен одбор план на откуп за селата кои што се на подрачјето на тој местен народен одбор.

Околинскиот извршни одбор непосредно раководи со целокупниот откуп на своето подрачје. Околинскиот извршни одбор меже како свои помошни органи да образуе комисији за откуп. Секоја комисија работи под раководство на еден член на народниот одбор.

Член 10

Кога месниот народен одбор го прими за своите села планот на откуп, тој одма е должен да изврши на своето заседание, спрема прописите на оваа уредба, разрез утврдуејќи колку секое поедино газдинство е должно да испорачи на државата житарици. Штом месниот народен одбор го утврди тоа, тој е должен утврдениот разрез да го соопшти на сите земјоделски газдинства. Тој разрез за газдинството е обвезен.

Својот план на откуп месниот народен одбор е должен да го изнесе на соборите на избирачите во секое поедино село. За сите забелешки на соборот на избирачите месниот народен одбор должен е да расправи на својата седница и потоа записникот од соборот на избирачите како и своите заклучоци да ги испрати на околинскиот извршни одбор на конечно решуење. Ако околинскиот извршни одбор направи, врз основа на забелешките на соборот на избирачите и врз основа на заклучоците од месниот народен одбор, некакви измени во планот на откуп на месниот народен одбор или во разрезите на поедини газдинства, месниот народен одбор должен е тие измени да им ги соопшти на земјоделските газдинства на кои што овие промени се однесуат.

На кој начин се утврдуе обвезата на поедино газдинство во житородните подрачја

Член 11

Кога месниот народен одбор во житородните подрачја ја одредуе количината на обвезната испорачка на житарици за секое поедино газдинство, тој треба наинапред да утврди колку секое поедино газдинство има хектари обработива површина

Во обработива површина влегуе и она земјиште кое што поедино газдинство го дало во наполица или наем.

Вака утврдена големина на обработива површина во хектари, служи како основ за одредуење на обвезната испорачка на секое поедино газдинство. Во

оваа обработива површина месниот народен одбор не ќе ги засметуе;

пашњациите и ливадите. Но оние ливади кои што до 1939 година биле ораници мораат да се засметат во обработива површина, оти и тие треба обвезно да се засеат.

Исто така нема во оваа обработива површина да се засмета земјиштето засеано со индустријски растенија (тутун, шекјерна репа, лан и тн.) врз основа на договор со државно стопанско претпријатие;

потоа земјиште засеано со зарзават врз основа на договор со државна установа или откупно претпријатие; како и

земјиште под ориз и земјиште под компири.

Во краишта кои што ќе ги одреди министерот на трговијата и снабдуењето на народната република не ќе влезе во обработива површина, ни дозја, вокјаци или градини. Кои се тие краишта министерот на трговијата и снабдуењето на народната република мора да одреди во пролет секоја година.

Член 12

Кога месниот народен одбор утврди колку кое газдинство има обработива површина, тогај ќе одредуе колку е секое газдинство обвезно да испорачи житарици.

Газдинствата, кои што имаат најповеќе еден хектар обработива површина не се должни да дадат ништо во државниот житни фонд.

Газдинство кое што има обработива површина повеќе од 1 хектар а најповеќе 3 ха обвезно е да даде по хектар најповеќе 215 кг; повеќе од 3 хектари а најповеќе 5 ха обвезно е да даде по хектар најповеќе 310 кг; повеќе од 5 хектари а најповеќе 8 ха обвезно е да даде по хектар најповеќе 510 кг; повеќе од 8 хектари а најповеќе 10 ха обвезно е да даде по хектар најповеќе 690 кг; повеќе од 10 хектари а најповеќе 15 ха обвезно е да даде по хектар најповеќе 930 кг; повеќе од 15 хектари а најповеќе 20 ха обвезно е да даде по хектар најповеќе 1150 кг; повеќе од 20 хектари обвезно е да даде по хектар најповеќе 1300 кг

Бидејќи да ни во житородните краишта секој реон нема еднаков жетвен принос, тоа министерот на трговијата и снабдуењето на народната република ќе одреди точно одредена количина на обвезни испорачки по хектар на секој реон, со тоа да не може да биде за поедини горни групи газдинства поголем износот но што е во предниот став одредено (неможе на пр. за газдинство од 1 до 3 хектари да биде поголем износ од 215 кг, но може да биде помал, да речеме 200 или 150 кг, векје спрема реонот.

Член 13

Бидејќи горните количини да се пресметани за газдинство од 4 члена, тоа на газдинствата кои што имаат пет или повеќе членови а немаат повеќе од пет хектари обработива површина, ќе им се остави уште за секој член по 200 кг житарици. На оние газдинства, кои што имаат преку 5 хектари обработива површина, не ќе им се остават тие 200 кг по член ни тогај ако имаат повеќе од 5 члена.

За членови на газдинства се сметаат оние лица кои што постојано живеат во заедничко газдинство било да се членови на фамилијата, било да се постојано на работа во полделското газдинство.

Член 14

Кога месниот народен одбор утврди колку килограми житарици е обвезно да даде некое газдинство, тој ќе утврди колку од кој вид житарици треба да

се испорачи (на пр. колку пченица, колку царевка и тн.). Месниот народен одбор тоа ќе го утврди врз основа на размер кој што ќе го утврди министерот на трговијата и снабдуењето на народната република за поедини реони. Но ако една житарица потфрли во родот или ако настанат вонредни потреби, министерот на трговијата и снабдуењето на народната република ќе одреди која друга житарица ќе се дава на место онаа која што потфрлила и во која сразмера.

Член 15

Ако родот на житариците во некои краишта настрада поради непогода (суша, град, пожар и сл.), може Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ, по предлог на министерот на трговијата и снабдуењето на народната република, да ги смали за тие краишта количините на обвезната испорачка.

На кој начин се утврдуе обвезната испорачка во нежитородните краишта

Член 16

Бидејќи да во нежитородните краишта обвезната испорачка се оценуе спрема тоа колкав е вкупниот жетвен принос на секое газдинство и колкави се неговите потреби, тоа месниот народен одбор, да би можела во секое село да се откупи во планот одредената количина, се образуе оделни комисии за процената. Секоја таква комисија ќе биде под раководство на еден член од месниот народен одбор.

Министер на трговијата и снабдуењето на народната република ќе пропише на кој начин ќе работат овие комисии, што мораат да земат во оглед кај процената и какво решение ќе донесуе месниот народен одбор. Министерот на трговијата и снабдуењето на народната република особено ќе одреди како ќе се установаат количините кои што мораат на секое газдинство да му останат на слободно располагање.

Должноста на откупните претпријатија

Член 17

Откупните претпријатија на време ќе организираат превземање на житариците, кои што се должни да ги испорачаат поедини газдинства, како и превземање на слободните вишкови.

Откупните претпријатија се должни при превземањето на житариците една да вршат исплата на превземените житарици по одредени цени.

Околинскиот извршни одбор ќе одреди за подрачје на секој месен народен одбор место на кое што мораат житариците да им се предадат на откупните претпријатија. До тоа место земјоделците се должни на свој трошок да го извршат допремањето на житариците, а натамошното отпремање оди на терет на откупното претпријатие.

Казни и прекршаи

Член 18

Ако некој сокрие житарици, не сака да ги занесе обработливите површини, ги уништи житариците или врши слична дела на саботажа и шпекулација, ќе биде казнет за саботажа или шпекулација по закон.

Други прекршаи, кои што не се кривично дело, ќе се казнуат парично до 5.000 динари. За ова казнување надлежен е околинскиот извршни одбор.

Завршни одредби

Член 19

Поблиски одредби за тоа како врз основа на оваа уредба ќе се врши откупот на житарици донесуе Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ.

Министрите на трговијата и снабдуењето на народните републики пред но што ќе донесат прописи, на кои што се овластени, ќе бараат согласност од Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ.

Член 20

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

11 март 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трговијата и снабдуењето,
др Заим Шагац, с. р.

156.

На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на трудот ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА ЗА РАБОТНИ КНИШКИ

Член 1

Со цел на докажуење на работното својство и преглед на движењето во работниот однос се издава на секој работник односно намештеник работна книшка.

Со ова не се докачуе во обвезата да некои видови на работници и намештеници имаат покрај работна книшка и одделни работни книшки односно документи спрема постоеќите законски прописи (поморци, бродари, воздухопловци др.).

Член 2

Работната книшка содржи подаци за занимавање и стручната спрема (специалност), за времето проведено на работата, за пронајдуењето, за ударништвото, за одликуењата, за пофалбите и наградите во работењето.

За време додека работникот односно намештеникот се навогја на работа, работната книшка се чува кај претпријатието, установата или надлештвото односно кај работодавачот.

Содржината и формата на работната книшка ја пропишуе Министерот на трудот ФНРЈ.

Образецот на работната книшка единствен е за целото подрачје на Федеративна Народна Република Југославија.

Вредноста на образецот на работната книшка ја одредуе Министерот на трудот ФНРЈ и истата ја плаќа работникот односно намештеникот.

Работната книшка се издава по правило за 10 години.

Член 3

Работните книшки издаваат и заменуат за сите работници и намештеници извршните одбори на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор, преку своите одделења на трудот, односно отсеци на трудот, а дека овие ги нема преку отсеците за стопанство.

Работните книшки се печатат и пополнуат на службените јазици на народните републики.

Член 4

Извршните одбори на околинските (градските, реонските) народни одбори и министерствата на тру-

дот на народните републики ќе водат евиденција за издадените работни книшки на своето подрачје.

Министерството на трудот ФНРЈ ќе води евиденција за издадени работни книшки на целото подрачје на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 5

Во случај на повреда прописите за работните книшки, лице кое што извршило повреда ќе се казни парично од 100 до 5.000.— динари.

За постапка и изречување казна надлежен е околински (градски, реонски) извршни одбор.

Против решења на околинските (градските, реонските) извршни одбори може да се поднесе жалба во рок од 8 дена од денот на приемот решењето до непосредно повисокиот орган, чијата одлука е конечна.

Наплатената казна оди во корист на народниот одбор кој што ја изрекал казната.

Член 6

Непрописно издавање, користење, како и фалсификување на работни книшки се казнуе по прописите на кривичниот законик.

Член 7

Сите службени работи и сите документи во врска со набавување и издавање на работни книшки ослободени се од плаќање такса.

Член 8

Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да издаде правилник и напатствија за извршување на оваа уредба.

Член 9

Ова уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трудот ФНРЈ,

Вицко Крстулович, с. р.

157.

На основа чл. 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Сојузната планска комисија на Владата ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА КРАТОК ПОПИС НА ЖИТЕЛСТВОТО ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

На територијата на Федеративна Народна Република Југославија ќе се врши краток попис на жителството, домаќинствата и поделските стопанства.

Организацијата околу извршувањето на пописот како и обрасци и техничките напатствија за пописот ќе пропише Државниот статистички уред на Сојузната планска комисија на Владата ФНРЈ.

Денот на извршувањето на пописот ќе го одреди со наредба Претседателот на Сојузната планска комисија на Владата ФНРЈ.

Член 2

Трошковите околу извршувањето на пописот паѓаат на терет на предметката на Сојузната планска

комисија на Владата ФНРЈ освен трошковите од чл. 4 на оваа уредба.

Член 3

Органи за извршување пописот се:

1) Државниот статистички уред на Сојузната планска комисија;

2) статистичките уреди на планските комисији на народните републики;

3) пописните одбори на околинските и градските извршни одбори и месните народни одбори.

Член 4

Градските (реонските) и месните народни одбори ќе образуват пописни одбори и ќе именуваат потребен број пописувачи од редот на граѓаните. Должноста на пописувачите е почесна и по правило бесплатна. Исклучително, ако пописувачот ја врши својата должност на територија на местен народен одбор во кој што тој не живее има право на надокнада на патни трошкови и дневница. Овај издатак паѓа на терет на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор на чијата територија работи пописувачот.

Член 5

Спрема напатствијата на Државниот статистички уред односно статистичките уреди на народните републики, околинските и градските народни одбори ќе вршат непосреден надзор и ќе им укажуваат потребна помоќ на реонските и месните народни одбори со цел на правилно извршување на пописот.

Дека ќе се укаже потреба околинските извршни одбори ќе вршат непосредно преку своите пописни одбори попис во местата на својата околина.

Член 6

Секој граѓанин е должен да даде потполни и вистински подаци за сето зошто во пописот ќе се праша. Пописните органи должни се да чуваат како службена тајна она што дознале во вршењето на пописната задача.

Член 7

Кој намерно го избегне пописот или скуси подаци кои што е должен да ги даде или даде невистински подаци, ќе се казни со парична казна до 5.000.— динари. Казната по овој член је изречуваат околинските односно градските извршни одбори.

Член 8

Напатствија за извршување на оваа уредба ќе донесе Претседателот на Сојузната планска комисија на Владата ФНРЈ

Член 9

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната планска комисија,
Адрија Хебранг, с. р.

СОДРЖАЈ:

Страна

155. Уредба за откуп житарици — — — —	241
156. Уредба за работни книшки — — — —	243
157. Уредба за краток попис на жителството во Федеративна Народна Република Југославија — — — —	244